

Бр.1 стр. 1 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2020 година

1. Се прогласува Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2020 година, донесена на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2020 година, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-145/1
31.01.2020 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.бр.05/02) и член 23 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр.09/05, 04/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на ден 29.01.2020 година, донесе

Програма за работа на Советот на Општина Ранковце за 2020 година

1. Вовед

Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2020 година се базира на надлежностите на Советот пропишани со Уставот на Република Македонија, Законот за локална самоуправа и други закони кои се однесуваат на локалната самоуправа како и Статутот на Општина Ранковце и Деловникот на Советот на Општина Ранковце.

Програмата дава основни насоки по кои работи Советот и ги содржи одлуките и другите општи акти и материјали кои ќе ги разгледува во 2020 година, предлагачите на актите, субјектите задолжени за изготвување на актите и другите материјали и роковите во кои треба да се поднесат на Советот на разгледување и усвојување со што обезбедува транспарентност во работењето.

ЈАНУАРИ

1. Предлог-Програма за работа на Совет на Општина Ранковце за 2020 година;

Предлагач:Претседател на Совет на Општина Ранковце.

Изготвувач:Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на Општина Ранковце.

2. Извештај за работа на ТППЕ –Ранковце за 2019 година;

Предлагач:ТППЕ-Ранковце.

Изготвувач:ТППЕ-Ранковце.

3. Предлог- План за изведување на стручна настава и обука со работниците на ТППЕ на Општина Ранковце, за 2020 година.

Предлагач: ТППЕ - Ранковце.

Изготвувач: ТППЕ-Ранковце.

6.Предлог- Програма за работа на ТППЕ на Општина Ранковце, за 2019 година.

Предлагач:ТППЕ-Ранковце.

Предлагач: ТППЕ-Ранковце.

ФЕВРУАРИ

1. Извештај за работа на Ј.К.П., ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за четврт квартал, за 2019 година;

Предлагач:Ј.К.П., ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.

Изготвувач:Ј.К.П., ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.

2. Извештај за работа на Ј.К.П., ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за 2019 година;

Предлагач:Ј.К.П., ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.

Изготвувач:Ј.К.П., ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.

3. Завршна сметка на Ј.К.П., ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за 2019 година;

Бр.1 стр. 3 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година
Предлагач:Ј.К.П.,ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.

Изготвувач:Ј.К.П.,ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.

6. Извештај за реализација на Програмата за работа на Ј.К.П.,ЧИСТ ДЕН“-
Ранковце за 2019 година;

Предлагач:Ј.К.П.,ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.

Изготвувач:Ј.К.П.,ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.

7 .Завршна сметка на О.У.,Христијан Т.Карпош“-Ранковце за 2019 година;

Предлагач:О.У.,Христијан Т.Карпош“-Ранковце;

Изготвувач:О.У.,Христијан Т.Карпош“-Ранковце.

МАРТ

1. Завршна сметка на Буџетот на Општина Ранковце за 2019 година;

Предлагач:Градоначалник;

Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

2. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување
и заштита на локалната патна мрежа на Општина Ранковце во 2019 година;

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на
животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

3. Извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина за 2019
година на Општина Ранковце.

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на
животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

АПРИЛ

1. Извештај за работа на О.У.,Христијан Т.Карпош“-Ранковце за првото полугодие
на учебната 2019/2020 година;

Предлагач:О.О.У.,Христијан Т.Карпош“-Ранковце.

Изготвувач:О.О.У.,Христијан Т.Карпош“-Ранковце.

Бр.1 стр. 4 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година
2.Извештај за реализација на Програмата за изработка на Урбанистички планови на Општина Ранковце за 2019 година;

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

3.Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта во Општина Ранковце за 2019 година;

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

МАЈ

1.Извештај за работа на Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце, за прв квартал во 2020 година;

Предлагач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце.

Изготвувач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце.

2.Усвојување на квартални извештаи К1 и К2 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце, за прв квартал во 2020 година;

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за финансиски прашања.

3.Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Ранковце за 2019 година;

Предлагач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце.

Изготвувач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце.

ЈУНИ

1.Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во Општина Ранковце за 2019 година;

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

Бр.1 стр. 5 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година
2.Извештај за извршени одлуки донесени од Советот на Општина Ранковце за 2019 година;

Предлагач:Совет на Општина Ранковце.

Изготвувач:Градоначалник.

3.Извештај за јавна безбедност на подрачјето на Општина Ранковце за 2019 година.

Предлагач:Полициска станица-Кр.Паланка.

Изготвувач:Полициска станица-Кр.Паланка.

ЈУЛИ

1.Извештај за администрирање на данок во Општина Ранковце за 2019 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

2.Информација за организиран превоз на ученици на подрачјето на Општина Ранковце за 2019/2020 година;

Предлагач:О.У.„ХристијанТ.Карпош“-Ранковце.

Изготвувач:О.У.„Христијан Т.Карпош“-Ранковце.

3.Информација за извршување на надлежностите на Градоначалникот за прво шестмесечје за 2020 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Градоначалник.

4.Извештај за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Ранковце за првото шестмесечје за 2020 година.

Предлагач:Полициска станица-Кр.Паланка.

Изготвувач:Полициска станица-Кр.Паланка.

АВГУСТ

1.Извештај за работа на Ј.К.П.„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за втор квартал за 2020 година;

Предлагач:Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“- Ранковце.

Изготвувач:Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“- Ранковце.

Бр.1 стр. 6 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година
2.Квартален извештај К1 и К2 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година, за втор квартал;

Предлагач:Градоначалник;

Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

3.Предлог-Програма за работа на О.У.„Христијан Т.Карпош“- Ранковце за учебната 2020/2021 година.

Предлагач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце.

Изготвувач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце.

СЕПТЕМВРИ

1.Извештај за работа на О.У.„Христијан Т.Карпош“-Ранковце за учебната 2019/2020 година;

Предлагач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце.

Изготвувач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце.

2.Извештај за успехот и постигнатите резултати во О.У.„Христијан Т.Карпош“- Ранковце за учебната 2019/2020 година;

Предлагач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце.

Изготвувач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце.

3.Предлог-Годишен план за вработување во Општина Ранковце, за 2021 година;

Предлагач: Градоначалник на Општина Ранковце.

Изготвувач: Одделение за човечки ресурси.

4.Годишен план за вработување во Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за 2021 година.

Предлагач: Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.

Изготвувач: Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.

5.Годишен план за вработување во О.У.„Христијан Т.Карпош“- Ранковце за 2021 година;

Предлагач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце.

Изготвувач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце.

Бр.1 стр. 7 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година
ОКТОМВРИ

1.Предлог-Програма за заштита на животната средина во Општина Ранковце за 2021 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

2.Предлог-Програма за одржување на јавна чистота на територијата во Општина Ранковце за 2021 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

3.Предлог-Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта во Општина Ранковце за 2021 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

НОЕМВРИ

1.Предлог-Програма за уредување на градежно неизградено земјиште и одржување на комуналната инфраструктура во Општина Ранковце за 2021 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

2.Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Ранковце за 2021 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

3.Предлог-Програма за изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2021 година;

Предлагач:Градоначалник.

Бр.1 стр. 8 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година
Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

4.Предлог-Програма за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во Општина Ранковце за 2021 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за урбанизам,комунални дејности ,заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

5.Предлог-Програма за располагање со градежно неизградено земјиште на територијата на Општина Ранковце за 2021 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната срединма , локален економски развој и јавни дејности.

6.Квартален извештај К1 и К2 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година, за трет квартал;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

7.Извештај за работа на Ј.К.П.,„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за трет квартал за 2020 година;

Предлагач: Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“- Ранковце.

Изготвувач: Ј.К.П.,„ЧИСТ ДЕН“- Ранковце.

8.Нацрт-Буџет на Општина Ранковце за 2021 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

ДЕКЕМВРИ

1.Предлог-Буџет на Општина Ранковце за 2021 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

2.Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2021 година;

Предлагач: Градоначалник.

Бр.1 стр. 9 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година
Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

3. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бод за плата на државни службеници за 2021 година во Општина Ранковце;

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

4.Предлог-Одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на Општина Ранковце за 2021 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на Општина Ранковце за 2021 година.

5. Предлог-Програма за работа на Ј.К.П.,„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за 2021 година.

Предлагач: Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“- Ранковце.

Изготвувач: Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце.

3.Завршен дел

Освен наведените прашања и проблеми Советот на Општина Ранковце во текот на 2020 година ќе расправа и одлучува и по други прашања согласно Законот за локална самоуправа.

Се задолжуваат предлагачите и изработувачите да се придржуваат на роковите утврдени во Програмата и најдоцна до 10-ти во месецот да ги доставуваат преку Архивата на Општина Ранковце до Советот на Општина Ранковце актите и другите материјали кои се планирани за тековниот месец, со назнака кој е предлагач и кој е изготвувач на материјалот.

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.09-96/4
29.01.2020 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Горан Младеновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година во Општина Ранковце

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година во Општина Ранковце, донесена на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година во Општина Ранковце, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-145/2
31.01.2020 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16), Советот на Општина Ранковце, на седницата одржана на 29.01.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година изнесува 81,60 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Ранковце“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2020 година.

Член 3

Со донесувањето на оваа одлука ќе престане да важи Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година („Службен гласник на Општина Ранковце бр.12/2019“).

Бр.09 – 96/5
29.01.2020 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Горан Младеновски, с.р.

Бр.1 стр. 11 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година

1. Се прогласува Одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година, донесена на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-145/3
31.01.2020 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11, 192/15 и 209/18) и член 23, став 1, точка 4 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“, бр. 09/05, 4/10, 3/11 и 11/15), Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година

Член 1

Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр.12/2019 ‘‘), во членот 9 став 1 алинеја 3 се врши измена на износот, „81,10“ денари и гласи „81.60“ денари.

Член 2

Бр.1 стр. 12 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на Општина Ранковце, а ќе се применува од 01 Јануари 2020 година.

Бр.09 – 96/6
29.01.2020 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Горан Младеновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.1729/2, КО Псача

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.1729/2, КО Псача, донесена на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.1729/2, КО Псача, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-145/4
31.01.2020 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2, став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/2012) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 04/10 и 3/11), Советот на Општината Ранковце на седницата одржана на ден 29.01.2020 година, донесе

О Д Л У К А

За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Псача за к.п.бр.1729/2, КО Псача

Член 1

Се утврдува потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Псача.

Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдување потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Псача наоѓа на за к.п.бр. 1729/2, К.О. Псача, м.в. „Потрчин дол“ сопственост на Пауновски Моме.

Член 3

За овој локалитет нема урбанистички планови, ниту локална урбанистичка планска документација.

Член 4

Со изработка на урбанистичката - планска документација на овој локалитет ќе сепредвиди намена домувањево станбени куќа – А1-1.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службенгласник на Општина Ранковце“.

Бр. 09-96/7
29.01.2020 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател,
Горан Младеновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.1630, КО Псача

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.1630, КО Псача, донесена на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

Бр.1 стр. 14 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

2.Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.1630, КО Псача, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-145/5
31.01.2020 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („ Службен весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16и 190/17), член 2, став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („ Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/2012) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05,04/10и 3/11), Советот на Општината Ранковце на седницата одржана на ден 29.01.2020 година, донесе

О Д Л У К А

За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Псача за к.п.бр.1630, КО Псача

Член 1

Се утврдува потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Псача.

Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдување потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Псача се наоѓа на за к.п.бр. 1630, К.О. Псача, м.в. „Гладно Поле“ сопственост на Мацовски Бранко и Мацовски Слободан.

Член 3

За овој локалитет нема урбанистички планови, ниту локална урбанистичкапланска документација.

Член 4

Со изработка на урбанистичката- планска документација на овој локалитет ќе сепредвиди намена домувањево станбени куќа – А1-1.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службегласник на Општина Ранковце“.

Бр. 09-96/8
29.01.2020 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател,
Горан Младеновски, с.р.

Бр.1 стр. 15 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.673, КО Псача

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.673, КО Псача, донесена на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.673, КО Псача, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

**Бр.08-145/6
31.01.2020 година
Ранковце**

**Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.**

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2, став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/2012) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 04/10 и 3/11), Советот на Општината Ранковце на седницата одржана на ден 29.01.2020 година, донесе

ОДЛУКА

За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Псача за к.п.бр.673, КО Псача

Член 1

Се утврдува потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Псача.

Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Псача се наоѓа на за к.п.бр. 673, К.О. Псача, м.в. „Ѓоринско Маало“ сопственост на Стојановски Борис, Маневска Станојка, Спасовска Коца и Стојановски Славе.

Бр.1 стр. 16 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

Член 3

За овој локалитет нема урбанистички планови, ниту локална урбанистичкапланска документација.

Член 4

Со изработка на урбанистичката- планска документација на овој локалитет ќе сепредвиди намена домувањево станбени куќа – А1-1.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службенгласник на Општина Ранковце“.

Бр. 09-96/9
29.01.2020 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател,
Горан Младеновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Вржогрнци за к.п.бр.296/3, к.п. бр.296/1 и к.п.бр. 295/1, КО Вржогрнци

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Вржогрнци за к.п.бр.296/3, к.п. бр.296/1 и к.п.бр. 295/1, КО Вржогрнци, донесена на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Вржогрнци за к.п.бр.296/3, к.п. бр.296/1 и к.п.бр. 295/1, КО Вржогрнци, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-145/7
31.01.2020 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.

Бр.1 стр. 17 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2, став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/2012) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05,04/10 и 3/11), Советот на Општината Ранковце на седницата одржана на ден 29.01.2020 година, донесе

О Д Л У К А

За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Вржогрнци за к.п.бр.296/3, к.п.бр. 296/1 и к.п.бр. 295/1 КО Вржогрнци

Член 1

Се утврдува потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Вржогрнци.

Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдување потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Вржогрнци се наоѓа на к.п.бр. 296/3, к.п.бр. 296/1 и к.п.бр. 295/1 КО Вржогрнци, м.в. „Чукарички“ сопственост на Младеновски Стеван, Младеновски Добре и Стефановски Стојча.

Член 3

За овој локалитет нема урбанистички планови, ниту локална урбанистичка планска документација.

Член 4

Со изработка на урбанистичката- планска документација на овој локалитет ќе се предвиди намена домувањево станбени куќа – А1-1.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

**Бр. 09-96/10
29.01.2020 година
Ранковце**

**Совет на Општина Ранковце
Претседател,
Горан Младеновски, с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2019 година, за четврт квартал

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2019 година, зачетврт квартал, донесен на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година, за четврт квартал, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-145/8
31.01.2020 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на Општина Ранковце, на 29-та седница одржана на ден 29. 01. 2020 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Кварталните извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за четврт квартал, за 2019 година

1. СЕ УСВОЈУВААТ Кварталните извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за четврт квартал за 2019 година.

2. Составен дел на овој Заклучок се Кварталните извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за четврт квартал за 2019 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.09-96/11
29.01.2020 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Горан Младеновски, с.р.

Бр.1 стр. 19 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Решението за давање на позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски - Карпош“ - Ранковце

1. Се прогласува Решението за давање на позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски-Карпош“-Ранковце, донесен на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Решението за давање на позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски-Карпош“-Ранковце, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-145/9
31.01.2020 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), член 26 став 4 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19) и член 23 став 1 алинеја 40 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на Општина Ранковце на 29-та седница одржана на ден 29.01.2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

За давање на позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски - Карпош“ - Ранковце

1. СЕ ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ на Статутот на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски - Карпош“ - Ранковце, донесен од Училишниот одбор под број 01-818/1 на 30.12.2019 година.

2. Овој Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.1 стр. 20 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

Бр.09-96/12
29.01.2020 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Горан Младеновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2020 година

1. Се прогласува Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2020 година, донесена на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2020 година, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-145/10
31.01.2020 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.

Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 49 и 51 од Законот за пожарникарство („Сл. весник на РМ“ бр. 67/04, 81/2007 и 55/2013, 158/2014, 193/2015, 39/2016) член 2 ст.1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18) член 4, став 2 и член 9 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) и член 23, став 1 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4,10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на ден 29.01.2020 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и управување со кризи во 2020 година

Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи ги утврдува заедничките интереси и активности во овие области, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, Општина Ранковце во 2020 година овие активности ќе ги остварува, насочува и координира преку :

- Општински штаб за заштита и спасување;
- Просторни сили за заштита и спасување;
- Комисија за процена на штета од елементарни и други непогоди на територијата на Општина Ранковце; и
- Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на Општина Ранковце.

I.Цели:

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;
- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра;
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и противпожарната заштита.

II. Активности:

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, кризни состојби и други несреќи во мир.

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на услови за квалитетна, брза и во законски рамки реализирана активност. Општина Ранковце во рамките на своите материјални можности ќе обезбеди услови потребни за квалитетна и технички стручно подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Ранковце. Создавање

Бр.1 стр. 22 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година на услови за воспоставување, развој за зајакнување на доброволната противпожарна организација на својата територија како и непречено функционирање на останатите субјекти од областа на заштитата и спасувањето на територијата на општината.

III. Финансирање

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, справувањето со кризни состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдени според оваа Програма ќе биде реализирано од:

- Средства од Буџетот на Општина Ранковце;
- Средства од Буџетот на РМ ;

IV. Распоредување на финансиските средства:

Приходи за противпожарна заштита:

Приходи:

1. Наменска дотација	400.000,00
2. Буџет на Општина Ранковце	2.179.000,00

Вкупно **2.579.000,00 денари**

Расходи за противпожарна заштита:

1. Плати,наемнини и надоместоци за вработените	1.917.000,00
2. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	192.000,00
3. Поправки и тековно одржување на возила	150.000,00
4. Набавка на техничка и заштитна опрема	230.000,00
5. Договорни услуги	60.000,00
6. Тековни расходи	30.000,00

Вкупно : **2.579.000,00 денари**

V. Други форми на активности за поддржување и помагање на ТППЕ

Активностите на Територијалната противпожарна единица – Ранковце, освен со финансиски средства, Градоначалникот и Советот на Општина Ранковце ќе ги помагаат и стимулираат и со:

- одбележување на 20- ти мај, Денот на пожарникарите;

Бр.1 стр. 23 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани организирани од страна на ТППЕ Ранковце по разни поводи и прослави ; и

- поддршка и учество во проектни активности

VI. Завршни одредби

За спроведување на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина Ранковце.

Во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и другите надлежни органи и тела, органите и телата на Општина Ранковце ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности.

Програмата влегува во сила со денот на донесување, ќе се објави во Службен гласник на Општина Ранковце, а ќе се применува од 01.01.2020 година.

Бр.09-96/13
29.01.2020 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Горан Младеновски, с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година бр.09-96/14

1. Се прогласува Одлуката за за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година бр.09-96/14, донесена на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Одлуката за за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година бр.09-96/14, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.1 стр. 24 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

Бр.08-145/11
31.01.2020 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 23 став 1 алинеја 40 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на Општина Ранковце, на 29-та седница, одржана на ден 29.01.2020 година, донесе

О Д Л У К А

За резервирање на дополнителни средства за експропријација во Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година

член 1

Со оваа Одлука се резервираат дополнителни средства за експропријација во Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година за надомест на недвижен имот – земјиште утврден во Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за потполна (трајна) експропријација, - К.О. Радибуш Бр.08-676/3 од 31.08.2018 година изработен од Друштво за геодетски работи ГЕОМЕТАР ПРО. ИНГ. ДОО Свети Николе.

член 2

Средствата за експропријација во вкупен износ од 190,00 денари се резервираат во Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година, програма ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици, подставка Надомест за одземен имот.

Износот на дополнителните средства за експропријација е утврден во Дополнувањето на Извештајот за процена на пазарна вредност на недвижен имот за потполна експропријација по барање на Општина Ранковце Бр.0302/595 од 20.11.2019 година, изработен од Друштво за проценки и консалтинг ЛИДЕР ТИМ ДОО Скопјесо Бр.0302/26 од 24.01.2020 година.

член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.09-96/14
29.01.2020 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Горан Младеновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

Бр.1 стр. 25 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

За прогласување на Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште

1. Се прогласува Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, донесена на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

**Бр.08-145/12
31.01.2020 година
Ранковце**

**Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.**

Врз основа на член 97 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 275/19), член 36, став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 23 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05,04/10, 3/11 и 11/15), Советот на Општината Ранковце на седницата одржана на ден 29.01.2020 година, донесе

**О Д Л У К А
за ослободување од плаќање на надоместок
за уредување на градежно земјиште**

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Ранковце го ослободува од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште инвеститорот Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Скопје, за изградба на Систем за наводнување „Славишко Поле“, КО Псача, КО Петралица, КО Гиновци, КО Љубинци, КО Одрено – Општина Ранковце.

Член 2

Уредувањето на градежното земјиштесо објекти на комуналната инфраструктура да биде на товар на инвеститорот.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службенгласник на Општина Ранковце“.

**Бр. 09-96/15
29.01.2020 година
Ранковце**

**Совет на Општина Ранковце
Претседател,
Горан Младеновски,с.р.**

Бр.1 стр. 26 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлука за одобрување на учество на Општина Ранковце со Предлог проект до Програмата за рамномерен регионален развој 2020, Проект за развој на подрачја со специфични развојни потреби

1. Се прогласува Одлука за одобрување на учество на Општина Ранковце со Предлог проект до Програмата за рамномерен регионален развој 2020, Проект за развој на подрачја со специфични развојни потреби донесена на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Одлуката за одобрување на учество на Општина Ранковце со Предлог проект до Програмата за рамномерен регионален развој 2020, Проект за развој на подрачја со специфични развојни потреби да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-145/13
31.01.2020 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија, бр.05/02) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце бр.09/05 , 04/2010, 3/2011 , 11/2015 и 4/19,„) , Советот на Општина Ранковце на седница одржана на 29.01.2020 година , донесе

ОДЛУКА

За одобрување на учество на Општина Ранковце со Предлог проект до Програмата за рамномерен регионален развој 2020, Проект за развој на подрачја со специфични развојни потреби

член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Ранковце го одобрува учеството на Општината Ранковце со Проект за развој на подрачја со специфични развојни потреби со Предлог проектот „ Изградба на дел од патен правец во с.Радибуш -маала Којкарци , Општина Ранковце (L=1 km)“.

член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ранковце „

Бр.1 стр. 27 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

Бр.09-96/16
29.01.2020 година
Ранковце

Советот на Општина Ранковце
Претседател
Горан Младеновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлука за одобрување на учество на Општина Ранковце со Предлог проект до Програмата за рамномерен регионален развој 2020, Проект за развој на села

1. Се прогласува Одлука за одобрување на учество на Општина Ранковце со Предлог проект до Програмата за рамномерен регионален развој 2020, Проект за развој на села донесена на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Одлуката за одобрување на учество на Општина Ранковце со Предлог проект до Програмата за рамномерен регионален развој 2020, Проект за развој на села да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-145/14
31.01.2020 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр.05/02) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце бр.09/05 , 04/2010, 3/2011 , 11/2015 и 4/19 „), Советот на Општина Ранковце на седница одржана на 29.01.2020 година , донесе

ОДЛУКА

За одобрување на учество на Општина Ранковце со Предлог проект до Програмата за рамномерен регионален развој 2020, Проект за развој на села

член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Ранковце го одобрува учеството на Општината Ранковце со Проект за развој на села со Предлог проектот „Изработка на техничка документација за улици во селата Псача , Љубинци и Опила со должина од 2,7 km .

Бр.1 стр. 28 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ранковце „

Бр.09-96/17
29.01.2020 година
Ранковце

Советот на Општина Ранковце
Претседател
Горан Младеновски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за отфрлање на барање како неосновано

1. Се прогласува Одлуката за отфрлање на барање како неосновано донесена на 29-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 29.01.2020 година.

2. Одлуката за отфрлање на барање како неосновано да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-145/15
31.01.2020 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Ивица Тошевски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), и член 23 став 1 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 3/11, 11/15 и 4/19), а постапувајќи по Барањето број 09-1218/1 од 25.12.2019 година, поднесено од Тони Крстевски од село Петралица, Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на ден 29.01.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за отфрлање на барање како неосновано

Член 1

Се отфрла Барањето на Тони Крстевски од село Петралица како неосновано.

Бр.1 стр. 29 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.09-96/18
29.01.2020 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Горан Младеновски, с.р.

СОДРЖИНА

1. Заклучок за прогласување на Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2020 година
2. Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2020 година
3. Заклучок за прогласување на Одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година
4. Одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година
5. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година во Општина Ранковце
6. Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година во Општина Ранковце
7. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.1729/2, КО Псача
8. Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.1729/2, КО Псача
9. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.1630, КО Псача
10. Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.1630, КО Псача
11. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.673, КО Псача
12. Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Псача за к.п.бр.673, КО Псача
13. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Вржогрнци за к.п.бр.296/3, к.п. бр.296/1 и к.п.бр. 295/1, КО Вржогрнци
14. Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко – планска документација за село Вржогрнци за к.п.бр.296/3, к.п. бр.296/1 и к.п.бр. 295/1, КО Вржогрнци
15. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2019 година, за четврт квартал
16. Заклучок за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2019 година, за четврт квартал
17. Заклучок за прогласување на Решението за давање на позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски - Карпош“ – Ранковце
18. Решението за давање на позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски - Карпош“ – Ранковце
19. Заклучок за прогласување на Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2020 година
20. Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2020 година

Бр.1 стр. 31 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 03 Февруари 2020 година

21. Заклучок за прогласување на Одлуката за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година бр.09-96/14
22. Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина Ранковце за 2020 година бр.09-96/14
23. Заклучок за прогласување на Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште
24. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште
25. Заклучок за прогласување на Одлука за одобрување на учество на Општина Ранковце со Предлог проект до Програмата за рамномерен регионален развој 2020, Проект за развој на подрачја со специфични развојни потреби
26. Одлука за одобрување на учество на Општина Ранковце со Предлог проект до Програмата за рамномерен регионален развој 2020, Проект за развој на подрачја со специфични развојни потреби
27. Заклучок за прогласување на Одлука за одобрување на учество на Општина Ранковце со Предлог проект до Програмата за рамномерен регионален развој 2020, Проект за развој на села
28. Одлука за одобрување на учество на Општина Ранковце со Предлог проект до Програмата за рамномерен регионален развој 2020, Проект за развој на села
29. Заклучок за прогласување на Одлуката за отфрлање на барање како неосновано
30. Одлука за отфрлање на барање како неосновано

_____ / _____